

Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево (Сл. Гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **31.10.2016** година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2017 година

Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2017 година е портебата на населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на Програмата финансиски средства ќе се обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 2.300.000 денари.
- Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од 12.000.000 денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ од 400.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини средства во износ од 1.500.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 5.300.000 денари.

Вкупно потребни финансиски средства 25.000.000 денари

Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните активности.

1. Локални патишта

- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор - Сушево во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
- Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри, износ на средства -----5.000.000 денари.
- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Старо Владевци во должина од 2000 метри, износ на средства -3.000.000 денари

Вкупно за локални патишта: 13.000.000 денари

2. Изградба на улици

- Улица во Ангелци 200 метри -2.000.000 денари
- Улица во Пиперево 250 метри- 2.000.000 денари
- Улица во Едерниково 200 метри-1.000.000 денари
- Улица во Висока Маала 200 метри-1.000.000 денари
- Улица во Рдичево во 200 метри -2.000.000 денари
- Улица во Василево 200 метри- 2.000.000 денари

Вкупно за улици: 10.000.000 денари

3. Изградба на пешачка патека во Владевци од десната страна во Владевци на магистралниот пат А-4, од бензинска помпа до раскрсница за влез во с. Сушево во должин аод 250 метри -2.000.000 денари.

Вкупно за пешачка патека: 2.000.000 денари.

Динамиката за релизација на програмата ќе биде во зависност од приливот на средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет на недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и во зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште во општина Василево.

Бр.09-1981/1
01.11..2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.